



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА

Почитувани,

Министерството за финансии, со адреса на ул. "Даме Груев", бр.14 – Скопје, има потреба од набавка на услуга – вршење на стручен надзор и контрола над работите за градење на објектот на Министерството за финансии.

За таа цел, Министерството за финансии спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка која завршува со електронска аукција, а во согласност со член 64, став 2 и член 121, став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/07, бр.130/08, бр.97/10, бр.53/2011 и бр.185/2011), за што објави оглас број 11/2012.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да ни достават понуда за горенаведениот предмет за јавна набавка најдоцна до **9.1.2013 година, до 12,00 часот**, по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во писарницата на Министерството за финансии, на адреса ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин", бр.50 во Скопје (поранешна НИП „Нова Македонија“) – приземје.

Во прилог на оваа покана е тендерската документација која ги содржи сите информации кои ќе помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, модел на договор и образец на понуда.

Тендерската документација е достапна во електронска форма на ЕСЈН: <https://e-nabavki.gov.mk> и секој заинтересиран економски оператор може да ја преземе бесплатно. Тендерската документација е достапна на македонски јазик.

Лице за контакт во врска со предметот на набавката: Панче Чоневски, контакт телефон: 3106-407, електронска адреса: pance.conevski@finance.gov.mk.

Евентуални прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација можат да се достават на следнава електронска адреса: pance.conevski@finance.gov.mk. Сите одговори на поставени прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување. Исто така, и евентуалните измени на тендерската документација

договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, а измените ќе бидат објавени и на ЕСЈН <https://e-nabavki.gov.mk>.

Заедно со понудата задолжително се доставува банкарска гаранција на понудата во износ од 3% од вкупната вредност на понудата, без вклучен данок на додадена вредност.

Благодариме на соработката,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Претседател

Игор Димитров